



Терористите имаат детаљно изработен план како најлесно да го ранат општеството кое го напаѓаат, како да му зададат што посилен удар. Модерните општества се најчувствителни на масовен број жртви. Настаните од 11 септември 2001 година во Америка, нападот на железницата во Мадрид од 2003 година и метро-жртвите во Лондон од 2005 година делумно тоа го потврдија. Според некои анализи, американските граѓани би се согласиле и со тоа војската да добие поголема улога во заштитата на цивилите во САД, нешто што сега како задача го имаат полициските органи.



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Под заканата на нуклеарното оружје светот повторно влегува во циклус на биполаризација на односите, на судир меѓу цивилизациите. Сега не војуваат држава против држава, туку систем против систем, идеологија против идеологија, религија против религија. Се искористуваат и се злоупотребуваат многу елементи од религиозните компоненти за да се постигнат државни или идеолошки цели. Одамна почна трката во нуклеарното вооружување. Тоа е неповратен процес. Веќе никој не може да го запре. Во наредните 20 години можат да се изродат уште многу други земји од денешните држави, кои ќе поседуваат нуклеарен арсенал. Може само да се претпостави од кого тие ќе се бранат и за кои цели ќе се користи таа техника. Денес светот се вооружува со такво оружје небаре ќе се брани од некоја друга планета, од друга вселенска цивилизација, а не од луѓе. Трката добива на квантитет.

Не е лесна работа денес да се биде Американец. Кај некои народи е создадена аверзија кон американскиот народ и тоа е доволен сигнал дека од тој аспект мора да се променат многу работи. Одамна веќе се потврдија претпоставките дека светот оди во катастрофа доколку се продолжи со развојот на нуклеарната технологија. Наместо да се нај-

тен штит, планови за издвојување огромни финансиски средства за руската воена програма, планови за нови нуклеарни проби на Северна Кореја, проекти за усовршување на иранската нуклеарна технологија. Накусо речено, хаос во светските односи. Америка е свесна дека уште едно наивно разузнавачко промашу-



вање би било кобно за нејзината неприкосновена улога во светските институции. Вашингтон знае дека некој еднадвор планира нуклеарен напад, кој ќе има цел физичко и морално уништување. Се претпоставува дека евентуален нуклеарен напад врз Straight building во Њу-

АМЕРИКА СО НОВ Ж

де начин за нивно елиминирање, тие сè повеќе се развиваат и одат дотаму што добиваат загрижувачки димензии.

Планови за изградба на противраке-

јорк, на пример, би довело до многу поголеми последици отколку настанот од пред пет години кога беа урнати кулите близначки. Безбедносните структури во

Западните земји денес имаат исклучителна економска и воена моќ. Оттука произлегува и нивната доминација врз државите на другите континенти. Познатиот аналитичар Семјуел Хантингтон предвидува период на судир на цивилизациите во кој, според него, на едната страна ќе биде Западот, а на другата сите останати. Исламските радикали се свесни за фактот дека против Америка не можат да војуваат по конвенционален пат, па затоа го избрале патот на терористичките акции, кои можат да ја постигнат нивната цел. Исламските фанатици не го прифаќаат западниот модел на раздвојување на црквата од државата. Не ги поддржуваат процесите на либерализам, еднаквост и владеење на правото. Тие се инспирирани од други, сосема различни сфаќања, имаат свои гледања на односите меѓу поединците и групите, меѓу граѓанинот и државата, меѓу мажот и жената.



поголемите американски градови знаат дека на секоја втора улица има потенцијални терористи, кои сакаат да направат неред. Тие се граѓани од арапските земји, со автентичен арапски изглед, доселеници од азиските држави. Органите на безбедност во САД подготвуваат проекти за масовно протерување на лицата кои се поврзани со терористички и со криминални активности, но претходно е потребно да се направи измена на законодавството, со кое би им се дало поголеми овластувања на локалните полициски станици. Наскоро ќе почне прислушување на телефоните, следење на странците кои ги има во милиони. Џамиите би биле под постојана контрола, а може да се ограничи и слободата на говорот и јавното собирање.

Наскоро ФБИ и ЦИА ќе можат да влезат во секој компјутерски софтвер, да дојдат до многу информации кои сега се сметаат за индивидуални и лични. На сè ова би му претходела активна кампања за прифаќање на ваквите промени од страна на граѓанството, бидејќи без неговата поддршка тоа би значело смрт за демократијата и вовед во автократија. Според некои анализи, американските граѓани би се согласиле и со тоа војската да добие поголема улога во заштитата на цивилите во САД, нешто што сега како задача го имаат полициските органи. Со



Особено загрижува постоењето и дејствувањето на т.н. ad hoc составени муслимански фундаменталистички групи, како што е онаа која ја подметна бомбата во Светскиот трговски центар во Њујорк во 1993 година. Тие групации оперираат глобално, а се колнат во исламот. Според податоците на Стејт департментот, тие се финансираат од многу извори ширум светот, кои им даваат и теоретски познавања за модерното и нуклеарното оружје. Ad hoc е онаа група која може брзо да се собере, која нема потреба од постоење главен штаб и која нема ниту еден траен лидер.

лограми. А што би се случило од поголемите, може само да се претпостави. По радијацијата, целиот простор во круг од сто километри квадратни мора да се исчисти за да не предизвика долготрајни последици. Надворешните површини од зградите ќе мора да се реконструираат со нови фасади, површинското обработ-

ливо земјиште ќе мора да се отстрани. За ова се потребни најмалку 100 милијарди долари, што претставува третина од вкупниот одбранбен буџет на американската држава. Терористички напад со хемиско и со биолошко оружје може многу полесно да се изведе, а последиците би биле поразителни. Послед-

ЖИВОТ ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ

ова, за само неколку дена, американскиот начин на живот целосно би се променил. Овој пресврт би морал да се случи, барем според размислувањата на официјалните американски власти, за да се спречи можност од нуклеарен напад.

ПОТЕНЦИЈАЛЕН ХАОС ОД МИНИ АТОМСКА БОМБА

Се проценува дека во САД веќе се внесени повеќе мали атомски полнења, што може да предизвика невидена катастрофа кај населението. Од тие мини бомби не може да се предизвика голема човечка загуба, но радиоактивното зрачење кое следува по активирањето на експлозиите би довело до голема економска и психолошка штета врз целата земја. Проценките го велат следното: Доколку бомба од три килограми со атомско полнење експлодира во Вашингтон, најмалку 45.000 луѓе би морале да останат во своите домови на неопределено време за да не се изложат на радиоактивно зрачење. Значи, тоа би се случило од бомба која тежи само три ки-

ОД КОГО СЕ ЧУВАШЕ СССР?



По распаѓањето на СССР на црната берза се појави многу оружје, но и стручно знаење. Во текот на студената војна советскиот систем на нуклеарна безбедност беше така проектиран да ги спречи Американците во намерите да се шират кон исток. Но, по сè изгледа, сепак требаше тој систем на заштита да биде проектиран за да се зачуваат безбедносните тајни однатре, во самата Русија. Многу нуклеарни тајни се украдени и се пренесени надвор. Стотици тони нуклеарен материјал, кој е клучен за производството на атомско оружје, лежи без никаква заштита на најобични полиња ширум државите на поранешниот Советски сојуз. Луѓето кои ги чуваат тие локации се бедно платени, гладни и деморализирани. Еден дел од тие материјали е сместен во лимени сандаци и ормани. Потврдено е дека досега се извршиле најмалку осум крајби на материјал од кој се произведуваат атомски бомби.

